

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

ПРЕДЛОГ НА ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА
СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА НЕПРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Скопје, Септември 2013 година

ВОВЕД

I.Оцена на состојбите и причини за донесување на законот

Со постојните одредби на Законот за сметководството за непрофитните организации, годишните сметки за тековната година на непрофитните организации до Централниот регистар се доставуваат до крајот на месец февруари наредната година. Со Законот за трговските друштва е уредено дека трговците можат податоците од годишната сметка во електронска форма до Централниот регистар да ги достават и најдоцна до 15 март наредната година. Со цел воведување на единствен рок за доставување на податоците од годишната сметка во електронска форма до Централниот регистар за сите субјекти кои имаат обврска да доставуваат годишна сметка, се предлага продолжување на рокот за доставување на годишната сметка најдоцна до 15 март наредната година и за непрофитните организации.

Во делот на прекршочните одредби Законот уредува дека пред поднесувањето на барањето за поведување прекршочна постапка ќе се поведе постапка за порамнување согласно Законот за прекршоците. Согласно новиот Закон за прекршоците се дава можност постапката за порамнување да не биде задолжителна, односно веднаш да се поведе прекршочна постапка. Од тие причини се оцени за утврдените прекршоци со овој Закон да се води прекршочна постапка пред надлежен суд.

II. Цели, начела и основни решенија на предлогот на закон

Со предлог Законот непрофитните организации податоците од билансот на состојба и билансот на успех во електронска форма до Централниот регистар ќе имаат можност да ги доставуваат и најдоцна до 15 март наредната година. Потврдата на точноста на внесените податоци ќе се врши со електронски потпис на сметководителот односно овластениот сметководител кој ја составил годишната сметка или на законскиот претставник на непрофитната организација или лицето коешто тој ќе го овласти.

Исто така, измените на Законот се предлагаат заради усогласување со Законот за прекршоците.

Основните решенија на Предлог законот се :

- утврдување на 15 март наредната година како краен рок до кој непрофитните организации ќе можат да ја достават годишната сметка во електронска форма до Централниот регистар,

- усогласување со Законот за прекршоците при што во иднина за сторените прекршоци директно ќе се поведува само прекршочна постапка.

III.Оцена на финансиските последици од предлогот на закон врз Буџетот и другите јавни финансиски средства

Донесувањето на Предлог на Законот за изменување и дополнување на Законот за сметководството на непрофитните организации ќе нема влијание врз Буџетот на Република Македонија и другите јавни финансиски средства.

IV.Процена на финансиските средства потребни за спроведување на законот и начинот на нивното обезбедување, како и податоци за тоа дали спроведувањето на законот повлекува материјални обврски за одделни субјекти

Спроведувањето на предложените изменувања и дополнувања на Законот не повлекува обезбедување на финансиски средства ниту повлекува материјални обврски за одделни субјекти.

V. Усогласеност на предлогот на закон со правото на Европската унија
Предлог Законот не содржи ЕУ елементи.

VI. Потреба од донесување на подзаконски акти врз основа на овој закон
Нема.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО НА НЕПРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Член 1

Во Законот за сметководството за непрофитните организации („Службен весник на Република Македонија“ бр.24/2003 и 17/2011) во член 19 се додаваат два нови става (2) и (3) кои гласат:

„(2) По исклучок на став (1) од овој член, непрофитните организации можат податоците од годишната сметка во електронска форма да ги достават до Регистарот на годишни сметки при Централниот регистар и најдоцна до 15 март наредната година.

(3) Податоците од годишната сметка кои до Централниот регистар се доставуваат во електронска форма се потпишуваат со електронски потпис на сметководителот односно овластениот сметководител кој ја составил годишната сметка или на законскиот претставник на непрофитната организација или лицето коешто тој ќе го овласти.“

Член 2

Во член 20-а ставот (2) се брише.

Член 3

Постапките на порамнување кои ќе отпочнат до денот на отпочнувањето со примената на овој Закон ќе завршат според одредбите на Законот за прекршоците („Службен весник на Република Македонија“ бр.62/06 и 51/11), во рок од шест месеци од денот на отпочнување со примена на овој закон.

Член 4

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе отпочне да се применува со денот на отпочнувањето на примената на Законот за прекршоците.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

I. Објаснување на содржината на одредбите на Предлог на законот

Со членот 1 се продолжува рокот за поднесување на годишната сметка до 15 март наредната година, само во случај доколку непрофитната организација податоците од годишната сметка до Централниот регистар ги доставува во електронска форма.

Со членот 2 прекршочните одредбите од Законот се усогласуваат со одредбите од Законот за прекршоци, односно се брише обврската за поведување на постапка за порамнување пред поведувањето на прекршочна постапка.

Со членот 3 се уредува начинот и рокот на завршување на започнатите постапки за порамнување.

Со членот 4 се уредува влегувањето во сила на законот.

II. Меѓусебна поврзаност на решенијата содржани во предложените одредби

Предложените одредби се меѓусебно поврзани и постои нивна поврзаност со одредбите од Законот и како такви прават правна целина и се применливи.

III. Последици што ќе произлезат од предложените решенија

Воведување на единствен рок за доставување на податоците од годишната сметка во електронска форма до Централниот регистар за сите субјекти кои имаат обврска да доставуваат годишна сметка.

Усогласување на Законот за сметководството за непрофитни организации со Законот за прекршоци.

ИЗВОД ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА СМЕТКОВОДСТВОТО ЗА НЕПРОФИТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СЕ ИЗМЕНУВААТ И ДОПОЛНУВААТ

Член 19

Непрофитните организации се должни годишните сметки да ги достават до Управата за јавни приходи и до Регистарот на годишните сметки при Централниот регистар до крајот на месец февруари наредната година, односно во рок од 60 дена од денот на настанувањето на статусна промена.

Член 20-а

(1) За прекршоците утврдени во членот 20 од овој закон прекршочна постапка води надлежен суд.

(2) Пред поднесување на барање за поведување на прекршочна постапка за прекршоците предвидени со овој закон, ќе се поведе постапка за порамнување согласно со Законот за прекршоците.